

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГА (ГОЛЕМИНАТА)

ГА - Големината Божествена. Фактичка состојба.

ГЕ - Големината Божествена во идејна смисла.

ГИ - Големината Божествена во процес на раѓање и растеж.

ГО - Големината Божествена во процес на вознесување и возвишеност.

ГУ - Големината Божествена во процес на пад од возвишеноста.

Г - Големината Божествена како стварност. Фактичка состојба.

Во древната Македонија, древните Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВА, по древниот Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик, кој е јазикот на Сончевата аура на Небото и на Земјата или Светото писмо на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со вечните денски и годишни циклуси, со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА позитивна е во дејство и состојба на ВОЗВИШЕНОСТА на Небото и над Земјата. Со ВОЗВИШЕНОСТА, денска и годишна, има силни процеси на светло позитивното, астрално Божествено зрачење, во што се состои и неговата ГОЛЕМИНА, со сите создадени естетски вредности и резултати како сведоштво на површината на Земјата. Истата, таа Светлина Божествена вградена и ВОЗВИШЕНА на одредено, позитивно ниво во аурите на луѓето и нивните светло позитивни процеси на зрачење, верниците ја нарекувале со слогот ГА - ГОЛЕМИНАТА. ГА, ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г(ГОЛЕМИНАТА) на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата се неговите СВЕТЛО ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ, по циклуси денски и годишни, на Небото, со кои има најсилни процеси на светло позитивно, астрално Божествено зрачење со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА по вертикала и по хоризонтала во Небесниот и Земниот простор. Со тие најголеми процеси на светло позитивно зрачење, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) поттикнува најголеми процеси на борба и творештво и естетски безбројни вредности и резултати, постигнува победи над негативноста, остварува творби, дела, род и благодет во растителниот и во животинскиот свет, создава климатски услови на живот. Со тоа ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е најголемиот и вечен Земен Борец и Творец, а со тој негов пример претставува и најголемиот Учител и Водач на Земјата. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), древните Македонци верници, во древната Македонија, граделе на највисоки светло позитивни нивоа на Земни човеч-

ки аури, лични, семејни, колективни, народна, светска по место и по време на живеење. Нивните полиња биле СВЕТЛО ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ, по место и по време на живеење и постоење, во што се состои и нивната ГОЛЕМИНА, по нивоа и полиња или по вертикала и по хоризонтала, по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО. Во своите годишни циклуси на 22 јуни во 12 часот ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е на највисоката небеска точка на СВЕТЛА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ. Тоа е неговата ЗЕМНА ГОЛЕМИНА или тоа е постоењето на религиозната

тоењето на религиозните дејства и состојби на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ, во денските и во годишните циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небесниот свод, купола над површината на Земјата, која е неговата ГОЛЕМИНА, се создаваат циклусните денски и годишни светло позитивни нивоа на Небесниот свод, купола и над површината на Земјата. Со постоењето на СВЕТЛИТЕ ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНИ нивоа, денски и годишни, ги има религиозните дејства и состојби на светлото, позитивно астрално Божествено зрачење од Небесниот свод, купола на површината на Земјата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Така, на тоа

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

состојба на БОГОТ. Зборот БОГОТ ја има религиозната состојба на Сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ги дефинира состојбата и постоењето на БО(ЗЕМНАТА) ГО(ГОЛЕМИНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците, според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Со постоењето, пак, на секоја нова СВЕТЛА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ, како нов циклус годишен, како вечни бескрајни процеси, како ОДНОВО се укажува на таа ГОЛЕМА и неизмерна вредност на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), значајна за Земјата и за постоењето на религиозното дејство и состојба и значење на зборот ГОСПОДОТ Небесен и Земен или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Зборот ГОСПОДОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија, од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ГО(ГОЛЕМАТА) С(СВЕТЛИНА) ПО(ОДНОВО) ДО(СВЕТЛИНАТА ДНЕВНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со пос-

ниво на зрачење се создаваат Неговите Земни, позитивни, астрални Божествени полиња на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистината, достоинството, доблеста, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината и многу други естетски резултати на вредности, на услови за живот на Земјата, како дел од енергијата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Значи, во сите тие највозвишени, денски и годишни светло позитивни астрални Божествени нивоа на Небесниот свод, купола ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ја постигнува Неговата ГОЛЕМИНА или смислата, значењето и постоењето на БОГОТ единствен Небески и Земен, кој се манифестира транспарентно и видливо како космички објект. Со сите тие највозвишени денски и годишни светло позитивни, астрални Божествени нивоа на Небесниот свод, купола на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), или неговата ГОЛЕМИНА, повторно се создаваат нивните позитивни полиња со процесите на светло позитивното, астрално Божествено зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Земјата, а со тоа се создаваат и естетските вредности како вредности и услови на живот по место и по време, по циклуси, денски и годишни, и во нив е вградена естетски, астралната Божествена енергија на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или смислата, значењето и постоењето на БОЖЕСТВЕНОСТА Земна. Повторно ќе напомам за да се сфатат и да се разберат правилно тие состојби според двата

По книгата "Религија на сонцето, првиот и вториот антички македонски јазик - Светото писмо" од авторот **Атанас Пчеларски**
Контакт:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

принципа на постоењето на вечните денски и годишни циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на светло позитивното, астрално Божествено ВОЗВИШУВАЊЕ на Небесниот свод, купола е постоењето на БОГОТ, како светло позитивно Божествено возвишено ниво над Земјата по вертикала, а БОЖЕСТВЕНОСТА е светло позитивното, астрално Божествено поле на позитивно зрачење на тоа ниво по

АНТИЧКИ ЈАЗИК

хоризонтала на Небото и на Земјата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по место и по време на постоење по денски и по годишни циклуси и вградување, надградување, постоење, преобразба и примена на таа Негова СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, како енергија на Земјата. И затоа, не случајно древните Македонци верници, кои биле учени луѓе, лингвисти и кои ги формирале и ги граделе зборовите по јазикот на светлината на Сончевата аура или СВЕТОТО ПИСМО, односно древниот Македонски јазик, зборот БОГОТ го изградиле со религиозната состојба на постоењето на БО(ЗЕМНАТА) ГО(ГОЛЕМИНА) над Т(ТЕМНИНАТА) во која ни укажуваат на ГО(ГОЛЕМИНАТА) или на растот, возвишеноста на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА по вертикала, по циклуси, денски и годишни, по место и по време на постоење на Земјата, а со тоа и на ГОЛЕМИНАТА по хоризонтала, во просторот Небесен и Земен. Зборот БОЖЕСТВЕНОСТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на БО(ЗЕМНАТА) ЖЕ(ПРОСТОРНА) С(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА) ВЕ(БОЖЕСТВЕНАТА) НО(НАША) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со постоењето на ЖЕ(ПРОСТОРНАТА) светлина ни се укажува на постоење на просторот Небесен и Земен, кој е исполнет или каде е распространета БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА по вертикала и по хоризонтала, по циклуси денски и годишни, по

место и по време на постоење на Земјата. По учењето и начинот на живеење по Религијата на Сонцето, во древната Македонија, како единствена Македонска и Светска Религија на Сонцето или ВЕРАТА или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), е постоењето во природата или на Небесниот свод, купола над површината на Земјата на едно Сонце во чија аура на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА се наоѓа во вечна, позитивна зависност планетата Земја, оттука и принципот на постоење на еднобожието или на Еден Бог на Небото и на Земјата, тоа е ВЕРАТА или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА). Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето како единствена стара Македонска и Светска религија, се градела по вертикала СКАЛАТА на ВОЗВИШЕНИ и ПРОСВЕТЛЕНИ ВОДАЧИ на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Земјата по место и по време на живеење. Верникот во секоја генерација кој е на Светско ниво највозвишениот и најпросветлениот, со најголема по вертикала и најширока по хоризонтала аура, како верник, бил признат и избран за прв, Светски Водач. Именуван е како Светски Крал во Светската Држава, со титулата КРАЛ на КРАЛЕВИТЕ и со титулата БОГОТ како единствен, Земен Бог Човек за целата Земја, во целиот Свет, кој е Водачот и Владетелот, по хоризонтала на сите луѓе, кои ги води по патот на светлината, позитивноста, вистината и тие се во позитивна зависност со владеењето на неговата аура. Со постоењето на тие религиозни состојби на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), по кои се изградени зборовите со нивните значења како БОГОТ, ГОСПОДОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА на Небото и на Земјата, како негови ГОЛЕМИНИ, се родило и се изградило учењето на Сончевата РЕЛИГИЈА или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Древните Македонци во древна Македонија го имитирале и го поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата, односно РЕЛИГИЈАТА Земна. Зборот РЕЛИГИЈАТА ја има религиозната состојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници, по јазикот на светлината астрална Божествена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на РЕ(СОНЦЕТО) ЛИ(ЛУДСКО) ГИ(ГОЛЕМО) ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА,

РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата, древните Македонци верници, во неговите СВЕТОЛО ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ, денски и годишни, односно неговите ГОЛЕМИНИ, правеле СВЕТОЛО ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ со секоја генерација на своите внатрешни светло позитивни, астрални Божествени аури, лични, семејни, колективни по место на живеење и по место на работа, на народната, државната или на светската аура на Земјата. Тие се раководеле од учењето и од начинот на живеење според Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО. Верниците антички Македонци со тие веќе генерациски светло позитивни ВОЗВИШЕНИ аури имале процеси на светло позитивно зрачење, а со тоа се создаваат процеси на борење и творење по место и по време на живеење, постоење. Со процесите на борба и творештво во денските и во годишните циклуси верниците со своите аури, лични, семејни, колективни и народната, постигнувале победи над природната и човечка негативноста и ги создавале позитивните полиња на своите аури на Земјата, а тоа се совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистината, достоинството, доблеста, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината и многу други такви услови за живот на верниците. Со процесите на творештво во денските и годишните циклуси, верниците со своите аури, лични, семејни, колективни и народната, ги имале своите победи над негативноста во природата и во луѓето, на позитивни полиња, услови на живот, на творби, дела, род и благодет, како естетски вредности на непрекинат процес на живот по место и по време на површината на Земјата. Сите тие вредности на манифестацијата на Светлината Божествена на површината на Земјата од сончевите аури и на верниците по циклуси и по генерации се јазикот, речта, зборот, думата, ГОВОРОТ, Светото Писмо во сите времиња на површината на Земјата. Зборот ГОВОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија, од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ГО(ГОЛЕМОТО) ВО(БОЖЕСТВЕНО) РО(СОНЦЕ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците, според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА.

ПРОДОЛЖУВА